

Бр: 10-117
Скопје: _____

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-117 од 22.07.2025 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп на седницата одржана на 01.08.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-117 од 22.07.2025 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, како корисник на државната помош, утврди дека

Мерката

- **помош во висина од XXX од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци настанати до датумот на завршување на вториот инвестициски проект, која ќе биде исплаќана во годишни транши почнувајќи од 2026 година**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

За исплатата на првата транша ќе биде опфатен периодот на инвестиција **почнувајќи од 16.10.2024 година** заклучно со трошоците настанати до крајот на 2025 година.

Државната помош ќе се исплаќа во денарска противвредност на бараниот износ изразен во евра, што е еквивалентно на средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето од корисникот на државната помош.

За да нема сомнеж, државната помош предвидена со оваа мерка важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала максималниот интензитет.

Податоците претставуваат деловна тајна

Мерката

- **дополнителна државна помош во висина од XXX од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци настанати до датумот на завршување на вториот инвестициски проект, која ќе се исплаќа во годишни транши, почнувајќи од 2026 година, само под услов корисникот на државната помош да оствари пораст на приходи од работењето за најмалку XXX во последната година во однос на просекот од претходните три години**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

За исплатата на првата транша ќе биде опфатен периодот на инвестиција **почнувајќи од 16.10.2024 година** заклучно со трошоците настанати до крајот на 2025 година. Исплатата на првата транша ќе биде реализирана под услов корисникот на државната помош да достави официјални докази со кои се потврдува дека во 2025 година ги зголемила приходите од работењето за најмалку XXX во однос на просекот на претходните три години (2022, 2023 и 2024 година).

Државната помош ќе се исплаќа во денарска противвредност на бараниот износ изразен во евра, што е еквивалентно на средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето од Втората страна.

За да нема сомнеж, државната помош предвидена со оваа мерка важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала максималниот интензитет.

Вкупната вредност на вториот инвестициски проект согласно Деловниот план изнесува XXX како Оправдани инвестициски трошоци **настанати од 16.10.2024 година до датумот на завршување на вториот инвестициски проект.**

Вреднувањето и потврдувањето на оправданите инвестициски трошоци се определува во согласност со релевантните закони и подзаконски акти во Република Северна Македонија и меѓународните сметководствени стандарди кои се применуваат согласно регулативата во Република Северна Македонија.

Корисникот на државната помош ќе ја одржува инвестицијата, односно средствата (објекти, згради, опрема) во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку 5 (пет) години од датумот на завршување на вториот инвестициски проект. За таа цел, за секоја од годините во периодот од 5 години од датумот на завршување, корисникот на државната помош доставува до давателот на државната помош примерок од годишниот ревидиран финансиски извештај, извештај за извршена замена на постројки и опрема на инвестицијата и официјални писмени документи за извршена замена на постројки и опрема, регистар на основни средства и пописна листа на основни средства, не подоцна од 30 јуни во тековната за претходната година.

Корисникот на помошта ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за вториот инвестицискиот проект преку сопствени средства или преку

надворешно финансирање, во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Кумулативната регионална државна помош за вториот инвестицискиот проект ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од потврдените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на вториот инвестициски проект.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија,, и на веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оценка и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош, дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош, е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување во име на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони достави Известување за планирано доделување на помош и Известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во Технолошко индустриска развојна зона „Прилеп“ за инвестициски проект на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп бр.10-117 од 22.07.2025 година (во натамошниот текст: известувања), Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп (непотпишан) (во натамошниот текст: Предлог договор), Одлука од Управен одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-1170/7 од 17.07.2025 година за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, Писмо за намери за реализација на вториот инвестициски проект на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп арх.бр. 13-1309/1 од 16.10.2024 година и Деловен план за вториот инвестициски проект на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп арх.бр. 13-824/2 од 16.05.2025 година.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 22.07.2025 година.

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања и Предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп (непотпишан од договорените страни) и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е:** Владата на Република Северна Македонија, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
- **Корисник на државната помош е** Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп со седиште на адреса ТИРЗ-Технолошко Индустриска Развојна Зона АЛИНЦИ, Прилеп, Република Северна Македонија
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува правниот акт врз основа на која се доделува помошта—Одлука од Управен одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-1170/7 од 17.07.2025 година за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп и Предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин следните четири критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Оттука, при испитување на мерките содржани во доставените известувања, КЗК ги анализираше од аспект на тоа дали истите ги исполнуваат горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

- Мерката: **помош во висина од XXX од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци настанати до датумот на завршување на вториот инвестициски проект, која ќе биде исплаќана во годишни транши почнувајќи од 2026 година**

предвидена во член 4 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија

кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/13).

Со цел подобро планирање на буџетските средства за исплата на државната помош од Договорот за државна помош, корисникот на државната помош ќе доставува до давателот на државната помош официјални известувања најдоцна до 30 јуни секоја календарска година до датумот на завршување во кои ќе бидат наведени проекции за износот на инвестициите кои се планирани да се реализираат до крајот на тековната и во наредната календарска година. Доколку корисникот на државната помош не ги достави до давателот на државната помош официјалните известувања во кои ќе бидат наведени проекциите и поради таа причина не се предвидени средства за исплата на државната помош од Договорот за државна помош, исплатата на помошта предвидена со оваа мерка ќе се изврши во висина на проекциите за износот на инвестициите од деловниот план, а остатокот ќе се исплати во следната календарска година од рокот за исплата.

- Мерката: **дополнителна државна помош во висина од XXX од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци настанати до датумот на завршување на вториот инвестициски проект, која ќе се исплаќа во годишни**

транши, почнувајќи од 2026 година, само под услов корисникот на државната помош да оствари пораст на приходи од работењето за најмалку XXX во последната година во однос на просекот од претходните три години

предвидена во член 5 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не

е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Со цел подобро планирање на буџетските средства за исплата на државната помош од Договорот за државна помош, корисникот на државната помош ќе доставува до давателот на државната помош официјални известувања најдоцна до 30 јуни секоја календарска година до датумот на завршување во кои ќе бидат наведени проекции за износот на инвестициите кои се планирани да се реализираат до крајот на тековната и во наредната календарска година. Доколку корисникот на државната помош не ги достави до давателот на државната помош официјалните известувања во кои ќе бидат наведени проекциите и поради таа причина не се предвидени средства за исплата на државната помош од Договорот за државна помош, исплатата на помошта предвидена со оваа мерка ќе се изврши во висина на проекциите за износот на инвестициите од Деловниот план, а остатокот ќе се исплати во следната календарска година од рокот за исплата.

Вкупната вредност на вториот инвестициски проект согласно Деловниот план изнесува **XXX** како оправдани инвестициски трошоци **настанати од 16.10.2024 година** до датумот на завршување на вториот инвестициски проект.

Вреднувањето и потврдувањето на оправданите инвестициски трошоци се определува во согласност со релевантните закони и подзаконски акти во Република Северна Македонија и меѓународните сметководствени стандарди кои се применуваат согласно регулативата во Република Северна Македонија.

Доколку при потврдувањето на оправданите инвестициски трошоци се утврди дека пријавениот инвестициски трошок е повисок од утврдената пазарна цена, разликата од утврдената пазарна цена и пријавениот инвестициски трошок нема да биде земена во предвид при пресметката на оправданите инвестициски трошоци. Давателот на државната помош писмено ќе го извести корисникот на државната помош за трошоците вклучени во извештаите кои ќе се сметаат за оправдани инвестициски трошоци.

Корисникот на државната помош ќе ја одржува инвестицијата, односно средствата (објекти, згради, опрема) во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку 5 (пет) години од датумот на завршување на вториот инвестициски проект. За таа цел, за секоја од годините во периодот од 5 години од датумот на завршување, корисникот на државната помош доставува до давателот на државната помош примерок од годишниот ревидиран финансиски извештај, извештај за извршена замена на постројки и опрема на инвестицијата и официјални писмени документи за извршена замена на постројки и опрема, регистар на основни средства и пописна листа на основни средства, не подоцна од 30 јуни во тековната за претходната година.

Корисникот на помошта ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за вториот инвестицискиот проект преку сопствени средства или преку надворешно финансирање, во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Согласно Предлог договорот, корисникот на државната помош, потврдува дека го има реализирано првиот инвестициски проект и ги има исполнето минималните предвидени обврски за инвестирање и вработување од првиот договор за доделување на државна помош за првиот инвестициски проект бр.03-443/1 од 25.02.2015 година, изменет со Анекс број 1 бр.13-1231/1 од 17.08.2016 година и Анекс број 2 бр.13-276/1 од 02.02.2022 година.

Мерките:

1. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увоз на добра во Зоната, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет односно да не се наменети за крајна потрошувачка согласно член 5-а од Законот за ТИРЗ. Прометот на добра и услуги во Зоната, освен прометот наменет за крајна потрошувачка, не е предмет на оданочување со данок на додадена вредност, согласно со член 5-а Законот за ТИРЗ;
2. Царински ослободувања и олеснувања предвидени со член 6 од Законот на ТИРЗ;
3. Изземање од обврската за поднесување гаранција како инструмент за обезбедување за царинскиот долг кој настанал или може да настане по одредувањето на царински дозволено постапување или употреба на стоката за време на вршењето на дејност во Зоната, согласно член 6 став (2) од Законот за ТИРЗ; и
4. Ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште, согласно член 8 став (1) точка 1) од Законот за ТИРЗ.

предвидени во член 3 од Предлог договорот за доделување на државна помош претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошки индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобри Законот за технолошки индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Давателот на државната помош во Предлог договорот јасно ги утврдил правилата за кумулација на помошта и истите се во согласност со правилата за кумулација дефинирани во член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош, врз основа на која уредба се доделува државната помош наведена во Решението.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случај кога КЗК ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М-р Малинка Силјановска-Николиќ